



Министерство за Финансии - Биро за јавни набавки

Палата "23 Октомври", ул. Даме Груев бр.12
1000 Скопје, Република Македонија
Телефон: 02/3255-689
<http://bjn.gov.mk>

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР ЗА ЈАВНА НАБАВКА

Број на огласот за кој се однесува известувањето: **12/2010**

ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН

I.1)Податоци за договорниот орган

I.1.1)Назив на договорниот орган:**Министерство за култура**

I.1.2)Адреса:**Ѓуро Ѓаковиќ 61**

I.1.3)Град и поштенски код:**Скопје 1000**

I.1.4)Интернет адреса:**www.kultura.gov.mk**

I.1.5)Лице за контакт:**Бранко Костовски** Адреса на е-пошта:**b.kostovski@kultura.gov.mk**

Телефон/Факс:**023240535/02 3226 920**

I.2)Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:

Државни органи - Спорт и култура

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА

II.1)Предмет на договорот за јавна набавка:

Изведуваче на сидарски и браварски работи за објект Македонска филхармонија

II.2) Вид на договорот за јавна набавка: **Работи - Изведување**

Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите:

II.3) Дали договорот е од опфатените дејности (секторски договор):

II.4) Дали постапката ќе ја спроведе Централно тело: **Не**

II.5) Групна набавка: **Не**

II.6) Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка:

Во тендерската документација

II.7) Референтна номенклатура за доделување на договор за јавна набавка (ОПЈН):

II.8) Дали предметот на набавката е делив: **Не**

II.9) Рамковна спогодба: **Не**

II.10) Времетраење на договорот:

ДЕЛ III: ПОСТАПКА

III.1) Вид на постапка: **Отворена постапка**

III.2)Меѓународна објава: **Не**

III.3)Критериум за доделување на договор за јавна набавка: **Економски најповолна понуда**

| Елементи | Бодови |
|-------------------------------|--------|
| Цена | 60 |
| Квалитет | 30 |
| Рок на извршување на работите | 10 |

III.4)Дали постапката за доделување на договор за јавна набавка била реализирана со користење на електронски средства? **Не**

III.5)Дали била користена електронска аукција? **Не**

ДЕЛ IV: СКЛУЧУВАЊЕ НА ДОГОВОР ИЛИ РАМКОВНА СПОГОДБА

IV.1)Услови под кои е склучен договорот или рамковната спогодба

IV.1.1)Датум на склучување на договор или рамковна спогодба: **18.10.2010**

IV.1.2)Број на добиени понуди: **4**

Највисока добиена понуда: **110634933,00 ден.** Најниска добиена понуда: **37209873,00 ден.**

IV.2) Информации за носителот на набавката со кој е склучен договорот

Име на носителот на набавката: **АЛПИНЕ Бау ГмбХ Салцбург**

Адреса на носителот на набавката: **Алте Будештресе 10,5071**

Град или населено место: **Салцбург** Држава: **ЕУ**

IV.3) Информации за вредноста на договорот

IV.3.1) Проценета вредност на договорот или рамковната спогодба: **41016949 ден.**

IV.3.2) Вредност на склучениот договор со вклучен ДДВ : **43907651 ден.**

IV.5) Датум на доставување до Биро за јавни набавки: **20.10.2010**